

МЕТАМОРФОЗИ - ЛЕТО 2021

Вила „LINA“

Метаморфозис е место целосно опкружено со густа иглолисна шума, која заедно со морето претставува вистинска воздушна бања. Во гратчето има неколку таверни и пицерији, два добро снабдени маркети, продавници за маслиново масло и мед, пиљари, рибарница, 3-4 фурни, аптека, лекар...

Вила ЛИНА се наоѓа во центарот на местото, на 50 м. од песочната плажа. Располага со студија и апартмани, со големи тераси, од кои поголемиот дел имаат директен и страничен поглед кон морето и прекасниот парк. Комплетно е реновирана и опремена со кујна, купатило, ТВ, WI-FI и клима (бесплатно).

НАПОМЕНИ:

* **Цените се однесуваат за наем на студио и апартман за 7 ноќевања.**

* Во собите е дозволено сместување на лица согласно со бројот на легла, т.е. исклучиво на лицата кои се наведени во ваучерот издаден од агенцијата. Во случај на сместување на повеќе лица од дозволеното, агенцијата или локалниот партнер на истата го задржуваат правото да не ги примат лицата кои не се наведени во ваучерот или за истите да побараат соодветен финансиски надомест. Единствено, над бројот на кревети е дозволено сместување на едно дете до 5,99 години (не користи легло).

* Туристичка такса е 0.5 еур на ден по апартман и се плаќа на лице место.

* **Сместувањето во собите е после 14:00 часот локално време, а напуштањето на собите е до 09:00 часот локално време.**

* Агенцијата не превзема одговорност за квалитетот на интернет конекцијата во капацитетите.

* Плаќањето се врши во денарска противвредност по курс 1 eur = 62,00 мкд.

ТЕРМИН ОД:	НОЌИ	1/3 студио (море)	1/4 студио (море)	1/4 апартман (град)	1/4 апартман (море)
22.05	7 (промо)	88	88	108	108
29.05	7 (промо)	108	108	128	148
05.06	7	168	188	228	248
12.06	7	188	228	268	288
19.06	7	228	268	308	328
26.06	7	268	308	348	368
03.07	7	308	328	368	388
10.07	7	360	380	430	460
17.07	7	370	400	450	490
24.07	7	370	400	450	490
31.07	7	370	400	450	490
07.08	7	370	400	450	490
14.08	7	370	400	450	490
21.08	7	350	370	400	460
28.08	7	310	340	370	410
04.09	7	238	278	318	348
11.09	7	198	238	258	288
18.09	7	138	158	178	218
25.09	7 (промо)	118	118	138	148